

Никола Ќириќ  
Институт за национална историја, Скопје  
n.ciricmkd@gmail.com

## ПРИЛОГ КОН ИСТОРИЈАТА НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА: ДВЕ ПЕТИЦИИ ОД ОХРИДСКИОТ АРХИЕПИСКОП ЈОАСАФ II ОД 1727 ГОДИНА ДО ОСМАНЛИСКИОТ ДИВАН

*Апстракт.* – Во трудот е дадена транскрипција на современ турски јазик и превод од османлиско-турски на македонски јазик на две петиции од охридскиот архиепископ Јоасаф II од декември 1727 година поднесени до османлискиот Диван. Исто така, направена е и анализа на содржината на документите и нивната важност во контекст на односиите помеѓу Охридската Архиепископија и Османлиската Империја во овој период. Имено, документите содржат информации за правата и обврските кои охридскиот архиепископ Јоасаф II и костурскиот митрополит Дионисиос ги имале во османлиската држава.

*Клучни зборови.* – петиција, Охридска Архиепископија, Јоасаф II, Османлиска Империја.

Документите се пронајдени во Истанбулскиот османлиски архив, како дел од класификацијата на Али Емири и колекцијата документи од периодот на владеењето на османлискиот султан Ахмед III (1703–1730). Последователно, сигнатурите на документите се BOA.AE.SAMD.III.150/14769 и BOA.AE.SAMD.I II.150/14770. Тие се напишани на османлиско-турски јазик со црно мастило. При пишувањето употребени се дивани и инце дивани стиловите на арапското писмо, кои се карактеристични за ваквиот тип на документи во овој период. Документите се составени од главен текст кој претставува *арзухал* (петиција) од охридскиот архиепископ Јоасаф II адресирани до османлискиот султан и додатоци внесени од страна на писарите на Диванот (*Dîvân-ı Hümâyûn*). Од додатоците,

во горниот десен агол најпрвин е вписано резиме на петициите со препорака за издавање наредба. Препораките, а со тоа и молбите на охридскиот архиепископ се прифатени и се донесени одлуки и дадени *бујрулдии* (заповеди) од страна на великиот везир за издавање *фермани* (наредби), додаток кој се наоѓа над главниот текст во документите. Исто така, на позадината од документите се наоѓа печатот на Јоасаф II, чија содржина е двојазична. Печатот не беше читлив, меѓутоа јасно се гледа дека е напишан на османлиско-турски и на грчки јазик.

Во Османлиската Империја, нејзините поданици имале право на жалба или петиција по разни прашања до османлискиот султан. Иако по XV век, султанот ретко лично учествувал во одговарањето на молбите во документите од овој период е задржана формулатијата на обраќање кон него. Имено, во XVIII век исходот на петициите бил решаван од страна на великиот везир на заседанијата на Џарскиот Диван, каде постоела посебна просторија за нив, нарекувана *арз одаса*.<sup>1</sup>

Подносителот на петициите презентирани во овој труд, охридскиот архиепископ Јоасаф II, се смета за еден од најзначајните охридски архиепископии. Управувал со охридската катедра од 1719 до 1745 година.<sup>2</sup> За време на својата функција, успеал да ги среди внатрешните прилики и да ја стабилизира економската ситуација во охридската црква. Петициите го покажуваат и еден од начините на кој Јоасаф II успеал да го направи тоа. Содржината на петициите, наведува на тоа дека во овој период, Охридската Архиепископија се соочувала со разни проблеми поради кои морала да побара реафирмирање на своите права со фермани од османлиската држава. Прифаќањето на петициите и издавањето на наредбите на 18 јули 1728 (01.01.1728) година го зацврстило авторитетот и власта на Јоасаф II и костурскиот митрополит Дионисиј, кој се сметал за прв заменик на Јоасаф II. Наредбите биле адресирани до сите кадии кои се наоѓаат на подрачјето на Охридската Црква во првиот документ, а во вториот до кадиите во Костурска митрополија, како што и била процедурата при вакви петиции.<sup>3</sup> Откако добил потврда на своите права и заштита од локалните власти, заради понатамошно зацврстување на единството во црковната организација и неговата власт свикал црковно-народен собор во селото Бобоштица, Корчанско на 24 јуни 1728 година.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ursinus 1994, 237-238.

<sup>2</sup> Снегаров 1995, 207-208.

<sup>3</sup> İnalçık 1988, 40.

<sup>4</sup> Снегаров 1995, 278.

Овие документи се особено значајни бидејќи нудат повеќе информации кои се поврзани со односите помеѓу Охридската Архиепископија и Османлиската Империја во овој период.<sup>5</sup> Најпрвин документите се осврнуваат на црковните давачки кои патријарсите и митрополитите требало да ги собираат од христијаните во нивната диоцеза.<sup>6</sup> При тоа, Јоасаф побарал разните државни службеници и претставници да не се мешаат и да не ги спречуваат при нивното собирање. Според првата петиција Јоасаф II имал обврска да плаќа годишен данок од 144 000 акчиња. Не помалку важни се и деловите од документите кои се поврзани со правата и обврските на архиепископот како лидер на охридската црква и христијаните кои живеат во областите под негова јурисдикција. Тој, меѓу другото, бара од властта, државните службеници да не се мешаат и во односите помеѓу него и неговата паства на начинот кој е договорен и пропишан со османлиската власт.

Работата на петициите покажува дека поединечните барања и содржината во документите се всушност ставки од архиепископскиот, односно митрополитскиот берат на Јоасаф II и Дионисиј. Иако немавме увид во нивните берат сепак, споредбата со други берати на патријарси и митрополити од овој период во Османлиската Империја донесе до таков заклучок. Истражувањето на патријаршииските и митрополитските берати во последните години во историографијата ја покажа нивната важност како документи кои ја дефинираат врската помеѓу црковните институции и османлиската држава и потребата за промена на погледот на положбата и статусот на немуслуманите во Османлиската Империја.<sup>7</sup>

Веруваме дека понатамошна работа и анализа на ваквиот вид на османлиски документи, фермани, берати и општо, врз историјата на Охридската Архиепископија од овој период ќе даде ново светло на односите помеѓу Охридската Архиепископија и Османлиската Империја.

---

<sup>5</sup> За односите помеѓу Охридската Архиепископија и Османлиската Империја врз основа на истражување базирано врз османлиски документи види: Матковски 1972, 111-145.

<sup>6</sup> Повеќе за црковните давачки во Охридската Архиепископија види: Матковски 1971, 39-72.

<sup>7</sup> Çolak, Bayraktar-Tellan 2019; Çolak 2015; Bayraktar-Tellan 2011.

## ТРАНСКРИПЦИЈА НА BOA.AE.SAMD.III.150/14769

Devletlü saâdetlü merhametlü sultanım hazretleri sağ olsun! Bu kulları Ohri ve tevâbi'i kazâalarının patriği olub patrikliğime dâhil olan kazâlarda ve karyelerinde sâkin mitrepolidler ve piskoposlar ve papaslar ve keşîşler ve sâ'ir zimmîlerin üzerlerine edâsı lâzım gelen senevî mîrî rüsûm ve zitiye ve tasadduk akçeleri ve panayırları ve ayazmaları ve evvelki nikâhlarında birer guruş ve ikinci nikâhlarında ikişer ve üçüncü nikâhlarında üçer guruş rüsumları ve senevî her zimmî evinden on ikişer akçe ve her papasdan birer altun patriklik rüsûmatı ve yine senevî her zimmî evinden ikişer akçe ve her papasdan birer altun mitrepolidlik rüsûmatı ve ba'zi zimmîlerin dahî senevî mîrî rüsûm mukâbelesinde bugdayları ve kilisalarına göre bankaları ve sâ'ir külli ve cüz'î rüsûmat ve mahsûlatin mecmû'ı mîriçün bu kulları ve yâhûd tarafımdan vekillerim ahz ve kabz eyledikte âherden müdâhale olnmayub ve ba'zi zî-kudret kimesneler ve zu'emâ ve erbâb-ı timar çiftliklerinden ve kışıklarından ve karyelerinden olan zimmîlere münâza'un fihi olan iki zimmî mâbeynlerinde ve karyelerinde olan zimmîler irgâdimizdir deyu mîrî rüsûma gadr eylemeyeler ve bir zimmî 'avrat boşamalu ve yâhûd almalu oldıkta bu kullarına ve mitrepolidlere ve piskoposlara müráca't ideler ve âyînimiz üzere akd-i nikâh ve fesh-i nikâh ve münâza'un fihi olan iki zimmî mâbeynlerinde rızâlarıyla İslâh ve iktizâ idüb âyînleri üzere kilisalarında yemân ve afors eyledikte kuzât ve nüvvâb tecrîm ve tağrîm eylemeyeler ve bu kullarının ma'rifeti ve izni yoğiken taht-ı iltizâmîmda olan papaslar âyînimiz üzere nikâh-ı câ'iz olmayan kefereye nikâh eylemeyeler ve mürd olan mitrepolid ve piskopos ve papas ve keşîş ve kalogriyaların ve gerek eşyâ ve bârgîr ve sâ'ir kilisalarına müte'allik her nesi var ise bu kulları ahz ve kabz eylediğimden beytü'l-mâl ve kassâm ve mütevellîler ve voyvodalar ve subaşilar ve âdemleri ve sâ'ırleri müdâhale eylemeyeler ve mîrî rüsûm edâ eylediklerinden mirîye alındığı minvâl üzere viriliüb ziyâdeye teklîf itmeyeler ve ocak[lik]-ı zâbitleri tarafından dahî müdâhale olnmayub ba'zi zî-kudret kimesneler şu 'avradi şu zimmîye nikâh eyle deyu âyînimize muhâlif papaslara cevr itmeyeleri ve şu papası 'azl ve kilisâsının şu papasa vir deyu rencîde itmeyeler ve zimmî tâ'ifesini te'dîb ve terbiye için âyînimiz üzere gönderdiğimiz afors ta'bîr olmır te'dîb kağıtlarına müdâhale olnmayub ve âyînimize muhâlif nikâh iden mesfûrlar kilisalarına girmek dahî âyînlerine muhâlif olub ba'dehu ol vechile mürd olanları kuzât ve nüvvâb ve sâ'ir zâbitler ve zî-kudret kimesneler papaslara siz kaldırın deyu ta'addî eylemeyeler ve kadîmden kilisa ve manastırı fukarâlarına vakf olan bağ ve bağçe ve çiftlik ve çayır ve tarlalarına ve ayazmalarına ve değirmenlerine ve eşyâlarına dâhil olnayub ve mîrî rüsûm virmekde 'inâd üzere olan piskopos ve mitrepolidler ve papaslara âyînleri üzere te'dîb ve saçların traş ve kendüllerin 'azl ve yerlerin müstehakkına virdiğimde âherden müdâhale olnmaya ve ba'zi zimmîler sülüs-i mâlini kilisa ve manastırına ve bu kullarına ve mitrepolide ve piskopos vasiyyet eyledikde vârislerinden alvir ile ve mitrepolid ve piskopos ve keşîş ve papas ve kalogriyalardan birisi izn-i şer'le alikonulmak lâzım geldikde bu kulları alıkoya ve

keşîş tâ'ifesinden ba'zları manastırları ve kilisalar yoğiken mahalle be-mahalle gezüb fesâda bâ'is olanları bu kullan te'dîb eyleye ve kilisa ve manastırlarımıza vekîl olub düşen mahsûlâtı ekl ve bel' iden mesfûrların muhâsebelerin gördikde müdâhale olnmaya ve bu kulları mîrî rüsûm cem' ider iken mürûr ve 'ubûr eyledigimiz ba'zı mahûf ve muhâtaralu olan yerlerden ahsen vechile geçmek için tebdîl-i câme ve kisve ve kendü nefşlerimiz tahlîs için âlât-ı harb götürdügümüzde müdâhale olnmayub ve yanlarımıza birer kulağuzlar virilüb [...] kullarına ve âdemlerime ve mitrepolidlere ve piskoposlara mücerred celb-i mâm için mîr-i mîrân ve mîrlivâ ve mütesellimler ve voyvodalar ve subaşilar ve zu'emâ ve erbâb-ı timar ve ümenâ ve ummâl ve kurâ zâbitleri ve sipâh ve yeniçeri ve sâ'ir ehl-i 'orf tâ'ifesi taraflarından müdâhale olnmayub [bindikleri] bârgîr ve katırlarımıza ulağa ve kapukulları müdâhale itmeyub ve bu kullarına mahsûs olan 'asâmımız elimde götürdiğimde müdâhale olnmaya deyu emr-i şerîf virmekle merhametlü sultanımdan mercû dur ki mahallinden derkenâr ve vech-i meşrûh üzere 'amel ve birer sûret-i mahkemelerde sicillâta kayd ve düstûr'l-'amel olnmak üzere patrikliğime dâhil kazâların kâdîlarna hitâben fermân-ı 'âliyyeleri ihsân buyurmak bâbında emr ve fermân devletlü saâdetlü sultanım hazretlerinindir.

Bende Yoasaf patrik-i Ohri hâlâ

Ohri ve tevâbi'i patrikliği sâhib-i 'arzuhâl Yoasaf nâm râhibin senevî yüz kırk dört bin akçe maktû'ı ile üzerine olub iltizâmında olan kazâlarda sâkin papasların ve keşîşlerin ve mitrepolidlerin ve piskoposların ve sâ'ir zimmîlerin senevî üzerlerine edâsi lâzım gelen mîrî rüsûm ve sâ'ir âyîn-i âtülâl muktezâsına mu'tâd olan rüsûmleri mîrîsi için cem' ve tahsîl olnmak için mesfûrun memhûr 'arzuhâli ve bâ-fermân-ı 'âli mufassal ve meşrûh yedine zâbt emr-i şerîfi viriliügelmiştir ol bâbda emr ve fermân devletlü ve saâdetlü sultanım hazretlerinindir.

Fi 6 cemâziyelevvel sene 1140

[pençe]

Sahh. Derkenârı mücebince şürûtiyla hükm. Buyuruldu.

(на позадината на документот)

Ba ferman-ı 'âli fi 18 cemâziyelevvel sene 1140

[???] 240

[mühür]

## ПРЕВОД НА ВОА.АЕ.SAMD.III.150/14769

Нека неговото височество, мојот честит, благороден и милостив султан биде здрав! Овој раб е патријарх на Охрид и на околните кази. Митрополитите, епископите, свештениците и монасите и сите останати зимии кои што живеат во казите и селата кои се подредени на мојата патријаршија годишно им следува да плаќаат годишен миришки данок, зејтије, милостина, такса за панаѓури, такса за ајазма, за првата венчавка по еден грош, за втората венчавка по два гроша, за третата венчавка по три гроша и годишно од секој зимиска куќа по 12 акчиња и од секој свештеник по еден златник за патријаршки данок и исто така годишно од секоја зимиска куќа по 12 акчиња и од секој свештеник по еден златник за митрополитски данок и исто така некој зимија да даваат пченица како годишен миришки данок. Овој раб или [назначените] од моја страна претставници, да не бидат попречувани кога ги собираат за државата пангарите според црквите и другите целосни и половични даноци и такси. Некои мокни луѓе, заими и тимариоти да не го забрануваат собирањето на миришкиот данок и да не се мешаат во споровите помеѓу два зимии под изговор дека зимиите живеат на нивните фарми, зимски пасишта и села и се нивни слуги [и како такви не се подложни на оданочување]. Зимија кога се разведува или се венча се обраќа [за дозвола] кај овој раб и митрополитите и епископите. Согласно нашите традиции при склучување венчавка или давање развод, или разрешување на спор со взаемна согласност меѓу два зимии, треба во согласност со нашите традиции да се заколнат и казнат во црквите. По тоа кадиите и најбите да не ги казнуваат и глобат. Свештениците кои се под јурисдикција на овој раб, според нашите традиции нема да венчаваат неверници кои не се соодветни за брак без негово учество и дозвола. Кога ќе ги собираам предметите, товарните коњи и се друго што има во црквите останато од починатите митрополити, епископи, свештеници, монаси и монахињи, овој раб да не биде спречуван од бејтулмалот, кассамите, мутевелиите, војводите, субашите, нивните луѓе и другите. Кога ќе и ги достави на државата даноците на начинот на кој ги примил, да не се бара повеќе од него. Исто така, да не биде спречуван од страна на носителите на оџаклакот. Некои мокници да не ги тераат свештениците да венчаат жена со некој зимија или да отпуштаат свештеници и да ја дадат нивната црква на некој друг свештеник спротивно на нашите традиции. Документите за екскомуникација кои ги даваме во согласност со нашите традиции за да ги казнат и дисциплинираат зимиите, да не се спречу-

ваат. На оние што склучиле брак спротивен на нашите традиции, исто така спротивно е на нашите традиции да влегуваат во црква. Следствено, кадии, наиби и други забити и некои моќни луѓе не треба да ги принудуваат свештениците да ги погребуваат телата на вакви луѓе. Да не се посега по од дамнина подарените лозја, градини, чифлици, ливади, ниви, ајазми, воденици и предмети за сиромасите во црквите и манастирите. Кога во согласност со нашите традиции ќе се казнат и ќе им се потстрижат косите на епископите и митрополитите и свештениците кои одбиваат да платат миристички данок и ќе ги разрешам од црквата и ќе ја дадам на [некој] друг да не бидам попречуван. Кога некои зимии ќе остават во наследство една третина од нивниот имот на цркви и манастири или на овој раб, на митрополит и на епископ тие да се земат од наследниците според чесниот шеријат. Кога некој митрополит или епископ или монах или свештеник или монахиња треба да бидат притворени, со дозвола на чесниот шеријат тие да бидат притворени од страна на овој раб. Ако некои од групата на монаси кои немаат црква или манастир одат од место до место и поттикнуваат неволји, тие да бидат казнети од овој раб. Споменатиот да не биде спречуван кога според обичајот ги проверува извештаите на оние полномошници на нашите цркви и манастири кои вршат проневера [на средствата]. Кога овој раб собирајќи ги миристичките даноци менува облека за да мине безбедно низ некои опасни места и носи оружје за да спречи опасност по својот живот, да не биде спречуван и да ми се обезбеди по еден водич. Овој раб и моите луѓе и митрополитите и епископите да не бидат спречувани од страна на мирираните, санџакбеговите, мутеселимите, војводите, субашите, заимите, тимариотите, емините, административните службеници, селските забити, спахиите, јаничарите и другите службени лица кои се мешаат заради сопствен интерес. Улаците и капукулуто, јавачките коњи и мулиња да не ги спречуваат. Кога овој раб го носи во својата рака својот специјален жезол да не се попреччува. Заради издавање честита наредба го молам мојот милостив султан да се направи деркенар и на вообичаениот начин да се издаде наредба која ќе се забележи во регистрите на судовите. Да се дејствува според високата наредба и кадиите на казите кои се дел од мојата патријаршија да бидат известени со царска заповед. Наредбата за тоа му припаѓа на неговото височество, мојот честит и благороден султан.

[Потпис]: Раб Јоасаф, сегашен патријарх на Охрид

Патријархот на Охрид и околните региони и подносител на оваа петиција свештеното лице по име Јоасаф плаќа годишен данок од 144 000 акчиња макту. Свештениците, монасите, митрополитите и епископите и другите зимии кои живеат во казите кои се под моја јурисдикција, следува годишно да платат миристки даноци и друго потребно за нивните лажни ритуали. Заради собирање на миристките даноци споменатиот испратил петиција со печат за издавање детална и славна царска заповед. Заповедта за тоа му припаѓа на неговото височество, мојот честит и благороден султан.

6 џумазел евел 1140 (20.12.1727) година  
[пенче]

Веродостојно.

Во согласност со деркенарот наредба со условите.

Заповед!

(на позадината на документот)

Царска заповед.18 џумазел евел 1140 (01.01.1728) година.  
[???] 240  
[нечитлив печат на охридскиот архиепископ Јоасаф II на грчки и османлиско-турски јазик]

#### ТРАНСКРИПЦИЈА НА ВОА.АЕ.SAMD.III.150/14770

Devletlü saâdetlü merhametlü sultanım hazretleri sağ olsun! Bu kulları Ohri ve tevâbi'i patriği olub patriklüğe dâhil Kesriye ve nice kazâlarında sâkin piskopos ve papası ve keşîş ve sâ'ir zimmîlerin üzerlerine edâsı lâzım gelen senevî mîrî rüsûm ve zîye ve tasadduk akçeleri ve panayırları ve ayazmaları ve evvelki nikâhlarında birer guruş ve ikinci nikâhlarda ikişer ve üçüncü nikâhlarında üçer guruş nikâhları rüsûmları ve senevî her zimmî evinden on ikişer akçe ve her papasdan birer altın patriklik rüsûmu ve yine senevî her zimmî evinden on ikişer akçe ve her papasdan birer altın mitrepolidlik rüsûmu ve kilisalarına göre bankaları ve sâ'ir külli ve cüz'î rüsûmatın mecmû'ı hâlâ üzerine müceddeden mitrepolidleri olan Diyonisiyos nâm râhib ve patrikinden vekili ahz ve kabz eyledikte müdâhale olnamayub ve ba'zi zimmîler 'avrat boşamalu veyâhûd almalu oldıkta râhib-i mesfûra mürâca'at idüb âyînleri üzere akd-ı nikâh ve fesh-i nikâh ve mü'nâza'un fihi olan iki zimmî mâbeynlerinde rizâlarıyla İslâh ve iktiza idüb âyînleri üzere kilisalarında yemîn ve

aforos eylediklerinde kuzât ve nüvvâb tecrîm ve tağrîm eylemeyeler ve mürd olan piskopos ve papas ve keşîş ve ve kalogriyaların nükûd ve bârgîr ve sâ'ir eşyâları ahz ve kabz eyledikte beyti'l-mâl ve kassâm ve âdemleri ve mütevelliler ve voyvodalar ve subâşilar ve sâ'irleri taraflarından müdâhale olnmayub ve kadîmden kilisa ve manastırlarına vakf olan bağ ve bağçe ve çiftlik ve çayır ve tarla ve ayazmalarına ve değirmenlerine ve eşyâlarına dâhil olnmayub ve mîrî rüsûm virmekde 'inâd üzere olan piskopos ve papaslarını âyînleri üzere te'dîb ve saçları traş ve kendülerin 'azl ve yerlerin müstehakkına virdikde âherden müdâhale olnmayub ve ba'zi zimmîlerin sülüs-i mâlîni kilisa ve manastırlarına ve bu kullarına ve mitrepolide ve piskoposa vasiyyet eyledikde vârislerinden alviriliüb ve keşîş ve papas ve kalogriyalardan birisi izn-i şer'le alikonılmak lâzım geldikde râhib-i mesfûr alıkoya ve keşîş tâ'ifesinden ba'ziları manastır ve kilisaları yoğiken mahalle be-mahalle gezüb fesâda bâ'is olanları râhib-i mesfûr te'dîb eyleye ve kilisa ve manastırlarına vekîl olub düşen mahsûlâtı ekl ve bel' iden mesfûrların muhâsebeleri gördikde müdâhale olnmaya ve râhib-i mesfûr mîrî rüsûm cem' ider iken mürûr ve 'ubûr eyledikleri ba'zi mahûf yerlerden ahsen vechile geçmek için tebdîl-i câme ve kisve ve def-i mazarrat için olan alat-ı harb götürdüklерinde mücerred celb-i mâl için mîr-i mîrân ve mîrlivâ ve mütesellimler ve voyvodalar ve subâşilar ve zu'emâ ve erbâb-ı timar ve ümenâ ve ummâl ve kurâ zâbitleri ve sipah ve yeniçeri ve sâ'ir ehl-i 'örf tâ'ifesi taraflarından müdâhale olnmayub bindikleri bârgîr ve katırlarına ulaşa ve kapukulları müdâhale itmeyeler ve kendüye mahsûs olan 'asâsim elinde götürdüklere müdâhale olnmaya deyu emr-i şerîf viriyle gelmekle merhametlü sultanımdan mercû dur ki vech-i meşrûh üzere 'amel olnmak için Kesriye ve nice ve [ ] ve [ ] ve kâdîflarına hitâben fermân-ı 'âliyyeleri ihsân buyurulmak bâbında emr ve fermân devletlü saâdetlü sultanım hazretlerinindir.

Bende Yoasaf patrik-i Ohri hâlâ

Kesriye ve tevâbi'i mitrepolidliği Diyonisos râhibe tevcih ve yedine henuz berât-ı şerîf virilmekle berâtına dâhil kazâlarda sâkin papasların ve keşîşlerin ve sâ'ir zimmîlerin senevî üzerlerine edâsi lâzım gelen mîrî patriklik ve mitrepolidlik rüsûmu ve sâ'ir kadîmden âyîn-i 'âtîlaları üzere olagelen rüsûmatın mecmû'u hâlâ üzerlerine berât-ı şerîf ile mitrepolidliğinden râhib-i mesfûr veyâhûd tarafından vekili ahz ve kabz eyledikte âherden müdâhale olnmamak üzere Ohri patrikinin memhûr 'arzuhâl ve bâ-fermân-ı 'âli mufassal ve meşrûh evâmir-i şerîfe virügelmişdir ol bâbda emr ve fermân devletlü saâdetlü sultanım hazretlerinindir.

Fi 14 cemâziyelevvel sene 1140

Derkenâri mûcebince sürüttiyla hükm.

Buyuruldu.

(на позадината на документот)

Bâ ferman-i 'âlî.  
Fi 18 cemâziyelevvel sene 1140  
[mühlür]

### ПРЕВОД НА ВОА.АЕ.SAMD.III.150/14770

Нека неговото височество, мојот честит, благороден и милостив султан биде здрав! Овој раб е патријарх на Охрид и околината. Епископите, свештениците, монасите и сите останати зимии кои што живеат во Костур и многуте кази кои се подредени на мојата патријаршија им следува да плаќаат годишен миришки данок, зејтије, милостина, такса за панаѓури, такса за ајазма, за првата венчавка по еден грош, за втората венчавка по два гроша, за третата венчавка по три гроша и годишно од секој зимиска куќа по 12 акчиња и од секој свештеник по еден златник за патријаршијски данок и исто така годишно од секоја зимиска куќа по 12 акчиња и од секој свештеник по еден златник за митрополитски данок и пангарите за црквите и другите целосни и половични даноци. Кога новиот митрополит и полномошник на патријархот, свештеното лице по има Дионисиос, ќе го собира целиот данок да не се спречува. Зимии кои се разведуваат или се венчаваат се обраќаат [за дозвола] кај споменатото свештено лице. Согласно нашите традиции при склучување венчавка или давање развод, или разрешување на спор со взаемна согласност меѓу два зимии, треба во согласност со нашите традиции да се заколнат и казнат во црквите. По тоа кадилите и наибите да не ги казнуваат и глобат. Да не биде спречувано собирањето пари, товарни коњи и други предмети од починати епископи, свештеници, монаси и монахињи, од страна на бејтулмалот, кассамите, нивните луѓе, мутевелиите, војводите, субашиите и другите. Да не се посега по од дамнина подарените лозја, градини, чифлици, ливади, ниви, свети води, воденици и предмети на црквите и манастирите. Да не биде спречувано кога според нашите традиции ќе се казнат и ќе им се потстрижат косите на епископите и свештениците кои одбиваат да платат миришки данок и ќе се разрешат од црквата и нивното место ќе се даде на друг. Кога некој зимии ќе остават во наследство една третина од нивниот имот на цркви и манастири, на овој раб, на митрополит или на епископ тие да се земат од наследниците. Кога некој свештеник, монах или монахиња треба да бидат при-

творени, со дозвола на чесниот шеријат тие да бидат притворени од споменатото свештено лице. Ако некои од групата на монаси кои немаат манастир или црква одат од место до место и поттикнуваат неволји, тие да бидат казнети од споменатото свештено лице. Да не биде спречуван кога ги проверува извештаите на оние полномошници на црквите и манастирите кои вршат проневера [на средствата]. Кога споменатото свештено лице собирајќи ги мииските даноци менува облека за да мине безбедно низ некои опасни места и носи оружје за да спречи опасност по својот живот, да не биде спречуван од страна на мирмираните, санџакбеговите, мутеселимите, војводите, субашиите, заимите, тимариотите, емините, административните службеници, селските забити, спахиите, јаничарите и другите службени лица кои се мешаат заради сопствен интерес. Улаците и *канкулуто*, да не ги попречуваат јавачките коњи и мулиња. Кога го носи во својата рака својот специјален жезол да не се попречува. Заради издавање честита наредба го молам мојот милостив султан. На вообичаениот начин да се заповеда и да се дарува царска заповед која ќе биде адресирана до кадијата на Костур и многу [други] кадии. Наредбата за тоа му припаѓа на неговото височество, мојот честит и благороден султан.

[Потпис]: Раб Јоасаф, сегашен патријарх на Охрид

Свештеното лице Дионисиос со царски берат е предложен и поставен за митрополит на Костур и околината. Според неговиот берат свештениците, монасите и другите зими кои живеат во казите треба годишно да плаќаат патријаршки, митрополитски данок и други даноци потребни за нивните од дамнина лажни ритуали. Исто така според царскиот берат, кога од митрополијата споменатото свештено лице или од негова страна [назначените] претставник ќе го собере данокот да не биде спречуван. За таа цел Охридскиот патријарх испратил петиција со печат за издавање детални и славни царски заповеди. Заповедта за тоа му припаѓа на неговото Височество, мојот честит и благороден султан.

14 џумазел евел 1140 (28.12.1727) година

Во согласност со деркенарот наредба со условите.  
Заповед!

(на позадината на документот)

Царска наредба.  
18 јули 1728 година.  
[нечитлив печат на охридскиот архиепископ Јоасаф II на грчки и османлиско-турски јазик]

## БИБЛИОГРАФИЈА

- Bayraktar Tellan, Elif. "The Patriarch and the Sultan: The Struggle for Authority and the Quest for Order in the Eighteenth-Century Ottoman Empire." PhD Thesis, August 06, 2018.  
<https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/38253>.
- Çolak Hasan. *The Orthodox Church in the Early Modern Middle East: Relations between the Ottoman Central Administration and the Patriarchates of Antioch, Jerusalem and Alexandria*. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015.
- Çolak, Hasan, Bayraktar-Tellan. Elif. *The Orthodox Church as an Ottoman institution: A study of early modern Patriarchal Berats*. Istanbul: The Isis Press, 2019.
- İnalçık, Halil. "Şikâyet Hakkı: 'Arz-i Hâl ve 'Arz-i Mahzar'lar", *Osmanlı Araştırmaları*, VII-VIII (1988).
- Ursinus, Michael. "Petitions from Orthodox church officials to the Imperial Diwan, 1675", *Byzantine and Modern Greek Studies*, 18/1 (1994).
- Матковски Александар. „Црковни давачки (kilise resimler) во Охридската Архиепископија“, *Приложи*, II/2, (1971).
- Матковски, Александар, „Односите помеѓу Охридската архиепископија и Османската држава“, *ГИИИ*, XVI/2 (1972).
- Снегаров, Иван. *История на Охридската архиепископия-патриаршия. Т.2, Од надането и под турците до нейното унищожение*. София: Академично издавателство проф. „Марин Дринов“, 1995.

Nikola ĐIRIĆ

Institute of National History, Skopje

A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE OHRID  
ARCBISHOPRIC: TWO PETITIONS FROM THE OHRID  
ARCBISHOP JOASAF II FROM 1727 TO THE OTTOMAN  
IMPERIAL DIWAN

(summary)

The paper focuses on presenting two petitions sent from the Ohrid Archbishop Joasaf II, from 1727, to the Ottoman Imperial Diwan (Dîvân-ı Hümâyûn). The petitions are replete with essential information about the history of the Ohrid Archbishopric and its relation with the Ottoman Empire in the first half of the 18th century. It contains data on the obligations and rights of the Ohrid Archbishop towards the Ottoman government, its flock and the ecclesiastical order during this period. After being reviewed by the Imperial Diwan, the petitions were accepted and an order was sent to the local sheria courts containing the requests of Joasaf II.

*Keywords.* – petition, Ohrid Archbishopric, Joasaf II, Ottoman Empire.

